

Врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), Комисијата за заштита на конкуренцијата постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Бетовенова бр. 10 Скопје, преку полномошник, Анета Мострова, адвокат од Скопје, на седницата одржана на ден 30.12.2020 година, го донесе следното

## РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која Друштвото за вработување на инвалиди за производство, трговија и услуги ГУДАС МИТ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Бетовенова бр. 10 Скопје, се присоединува кон Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Бетовенова бр. 10 Скопје, **не потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 5.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 10000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

## Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 17.12.2020 година, а дополнето на 24.12.2020 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) доставено е известување за концентрација од Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Бетовенова бр. 10 Скопје со која Друштвото за вработување на инвалиди за производство, трговија и услуги ГУДАС МИТ ДООЕЛ Скопје, со седиште во Скопје на ул. Бетовенова бр. 10 Скопје, се присоединува кон СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ Скопје.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото и дополната го утврди следното:

Согласно член 12 од Законот, концентрација настанува со промена на контролата на долгорочна основа, а како резултат на стекнување на директна или индиректна контрола на целото или делови од едно или повеќе други претпријатија од едно или повеќе лица кои веќе контролираат најмалку едно претпријатие.

Во конкретниот случај од податоците и документите доставени со известувањето и дополнително доставените документи Комисијата утврди дека:

- СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ Скопје е во целосна сопственост на Ристо Михајлов XXX Скопје;
- ГУДАС МИТ ДООЕЛ Скопје е во целосна сопственост на Султана Михајлова XXX Скопје.

Видно од доставениот Извод од матична книга на венчани, во моментот на поднесување на известувањето Ристо Михајлов и Султана Михајлова се сопружници.

Оттука саогласно Законот, СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ Скопје и ГУДАС МИТ ДООЕЛ Скопје се поврзани претпријатија и со присојединувањето на ГУДАС МИТ ДООЕЛ Скопје кон СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ Скопје не настанува промена на контролата на долгорочна основа.

Заради сето наведено во конкретниот случај имајќи ги во предвид податоците и документите доставени со известувањето и дополнително доставените информации, Комисијата утврди дека со присојединувањето на ГУДАС МИТ ДООЕЛ Скопје кон СЕРТА КОМПАНИ Ристо ДООЕЛ Скопје не настанува промена на контролата на долгорочна основа, па оттука предметната концентрација не потпаѓа под одредбите на Законот.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

**Упатство за правно средство:**

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

**ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА  
Проф. д-р Владимир Наумовски**